

Spa Villas Medite 5-Сандански*



Медите Ресорт СПА, изграден на местото на поранешната ботаничка градина во најужниот и сончев дел на Бугарија - Сандански. Местоположба со прекрасен панорамски поглед на градот и Пирин планина. Медите Ресорт СПА хотел располага со: стандардни и луксузни соби, студиа и луксузни апартмани. На територијата на комплексот се наоѓаат три ресторани кои нудат медитеранска и европска кујна, летна бавча. Комплексот располага со конференциска сала со 200 места и со целосна техничка опрема - идеално место за бизнис состаноци, семинари, настани и прослави. На располагање на нашите гости се надворешни и внатрешен минерален базен, бар, спа центар, тениско игралиште, игралиште за мини фудбал, еко и велосипедска патека за љубителите на еко

Medite Spa Villas-се луксузни сместување дел од хотелите Medite 5*, луксузен одмор или викенд во "Малдивските куќи" (8 луксузни вили).

Се наоѓаат во дворот на комплексот до детскиот базен, секоја од нив со по една или две спални, дневна соба со кујна, базен со минерална вода и зона за релаксација, сопствено џакузи пред секоја вила (со минерална топла вода) .

Цени:

190 евра НАЕМ на вила на ден,

услуга - ноќевање со појадок, (сместување минимум за две лица)

26 евра на ден, доплата за секој возрасен

Деца до 2 г бесплатно сместување со двајца возрасни

Деца од 2-12 г плаќаат по 12 евра (при сместување со двајца возрасни)

Цените вклучуваат:

- Појадок по избор на блок маса во ресторан Медите или рум сервис
- Неограничена количина пијалаци:
- Кафе и чај
- Мини бар
- Вина - бели и црвени
- Овошје - при пристигнување
- Затворен базен со минерална вода (во хотел Медите)
- Отворени 2 базени со слатка вода
- Отворен детски базен со слатка вода
- Надворешно топло џакузи
- Сауна парк,
- Фитнес,
- Зона за релаксација
- Крпи, лежалки, бањарки, папучи

- Комплет козметички сет за бања (шампон, гел за туширање, балсам, сапун, четка и паста за заби, соли за капење, чешел)
- Луксузна дневна соба со софа и комплетно опремена кујна
- Користење на wi-fi интернет и кабелска / дигитална телевизија
- Климатизација
- Секојдневно чистење
- Шатл до градот (према распоред)

ВИЛА 01

Секоја вила има дневна соба со удобен и луксузен диван.

Секоја вила има самостојно надворешно џакузи со минерална топла вода. Вилите 5 и 6 имаат заедничко џакузи.

Просторот каде се наоѓаат вилите има бројни катчиња за седење на отворено, базен со минарлана вода на отворено само за вилната зона, лежалки, бар басен.

плазма телевизор

Можност за детско креветче

2 спални

кабловска телевизија

туш кабина

површина: 65 м2

ВИЛА 02

Секоја вила има дневна соба со удобен и луксузен диван.

Секоја вила има самостојно надворешно џакузи со минерална топла вода. Вилите 5 и 6 имаат заедничко џакузи.

Просторот каде се наоѓаат вилите има бројни катчиња за седење на отворено, базен со минарлана вода на отворено само за вилната зона, лежалки, бар басен.

Плазма телевизор

Можност за детско креветче

3 спални

Кабловска телевизија

Бања туш кабина

Површина: 68 м2

ВИЛА 03

Секоја вила има дневна соба со удобен и луксузен диван.

Секоја вила има самостојно надворешно џакузи со минерална топла вода. Вилите 5 и 6 имаат заедничко џакузи.

Просторот каде се наоѓаат вилите има бројни катчиња за седење на отворено, базен со минарлана вода на отворено само за вилната зона, лежалки, бар басен.

Плазма телевизор

Можност за детско креветче

2 спални

Кабловска телевизија

Бања туш кабина

Површина: 52 м2

ВИЛА 04

Секоја вила има дневна соба со удобен и луксузен диван.

Секоја вила има самостојно надворешно џакузи со минерална топла вода. Вилите 5 и 6 имаат заедничко џакузи.

Просторот каде се наоѓаат вилите има бројни катчиња за седење на отворено, базен со минарлана вода на отворено само за вилната зона, лежалки, бар басен.

Плазма телевизор

Можност за детско креветче

2 спални

Кабловска телевизија

Бања туш кабина

Површина: 52 м2

ВИЛА 05

Секоја вила има дневна соба со удобен и луксузен диван.

Секоја вила има самостојно надворешно џакузи со минерална топла вода. Вилите 5 и 6 имаат заедничко џакузи.

Просторот каде се наоѓаат вилите има бројни катчиња за седење на отворено, базен со минерална вода на отворено само за вилната зона, лежалки, бар басен.

Плазма телевизор

Можност за детско креветче

1 спална

Кабловска телевизија

Бања туш кабина

Површина: 50 м2

ВИЛА 06

Секоја вила има дневна соба со удобен и луксузен диван.

Секоја вила има самостојно надворешно џакузи со минерална топла вода. Вилите 5 и 6 имаат заедничко џакузи.

Просторот каде се наоѓаат вилите има бројни катчиња за седење на отворено, базен со минерална вода на отворено само за вилната зона, лежалки, бар басен.

Плазма телевизор

Можност за детско креветче

1 спална

Кабловска телевизија

Бања туш кабина

Површина: 50 м2

ВИЛА 07

Секоја вила има дневна соба со удобен и луксузен диван.

Секоја вила има самостојно надворешно џакузи со минерална топла вода. Вилите 5 и 6 имаат заедничко џакузи.

Просторот каде се наоѓаат вилите има бројни катчиња за седење на отворено, базен со минерална вода на отворено само за вилната зона, лежалки, бар басен.

Плазма телевизор

Можност за детско креветче

2 спални

Кабловска телевизија

Бања туш кабина

Површина: 52 м2

ВИЛА 08

Секоја вила има дневна соба со удобен и луксузен диван.

Секоја вила има самостојно надворешно џакузи со минерална топла вода. Вилите 5 и 6 имаат заедничко џакузи.

Просторот каде се наоѓаат вилите има бројни катчиња за седење на отворено, базен со минерална вода на отворено само за вилната зона, лежалки, бар басен.

Плазма телевизор

Можност за детско креветче

3 спални

Кабловска телевизија

Бања туш кабина

Површина: 66 м2